

Инспекторите за социјална заштита од Секторот за инспекциски надзор во социјалната заштита при Министерството за труд и социјална политика, врз основа на член 242 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ број 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 15/2013, 79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014, 44/2014, 116/2014, и 180/2014), (во натамошниот текст:Законот), а за отстранување на недостатоците и неправилностите утврдени со Записникот број 16-63/2 од 13.01.2015 година за извршен редовен инспекциски надзор во ЈУ Меѓуопштински Центар за социјална работа Битола, Одделение за старателство и посвојување и Одделение за малолетничка правда и социјално вклучување, застапуван од Директорот Виолета Гаџовска, донесе

Р Е Ш Е Н И Е

Се наредува на Директорот на ЈУ Меѓуопштински Центар за социјална работа Битола, за отстранување на констатираните недостатоци и неправилности утврдени со Записникот број 16- 63/2 од 13 .01.2015 година да ги преземе следните мерки, во роковите од страна на одговорните лица и тоа:

1. Центарот по службена должност да го преиспита Решението Уп1 бр.0708-340/12 од 07.06.2012 година за стекнување со право од сместување на корисникот Н.Н. , во ЈУ Дом за доенчиња и мали деца Битола, согласно член 191 од Законот. При преиспитувањето правилно да ја утврди фактичката состојба, да превземе мерки кои би одговарале на сегашната здравствена состојба на корисникот и неговите реални потреби.

Врз основа на утврдената состојба да донесе ново соодветно решение со кое ќе го замени претходното решение, врз основа на кое корисникот ќе добие соодветна социјална заштита согласно член 6, 115 и 116 од Законот.

Одговорни лица: Директорот,раководителите и стручните работници
Рок: а) 30.04.2015 година

3. Се задолжува Директорот на Центарот, веднаш по истекот на рокот определен за извршување на инспекциската мерка, а најдоцна во рок од три дена, писмено да ги извести инспекторите за социјална заштита од Секторот за инспекциски надзор во социјалната заштита при Министерството за труд и социјална политика, дали се извршени наредените инспекциски мерки, согласно член 30 од Законот за инспекциски надзор („Службен весник на Република Македонија“ број 50/2010, 161/2010,157/2011, 147/2013 и 41/2014).

Жалбата не го задржува извршувањето на решението.

О б р а з л о ж е н и е

Инспекторите за социјална заштита од Секторот за инспекциски надзор во социјалната заштита при Министерството за труд и социјална политика извршија редовен инспекциски надзор во ЈУ Меѓуопштински Центар за социјална работа Битола, Одделение за старателство и посвојување и Одделение за малолетничка

правда и социјално вклучување, во деновите 12 и 13.01.2015 година над примената на законите и другите прописи во областа на социјалната заштита.

За извршениот инспекциски надзор и констатираната состојба, инспекторите составија записник број 16- 63/2 од 13.01.2015 година.

Согласно член 242 од Законот и член 30 од Законот за инспекциски надзор, („Службен весник на Република Македонија,, број 50/2010, 161/2010, 157/2011, 147/2013 и 41/2014), се донесе решение како во диспозитивот.

Жалбата не го задржува извршувањето на решението согласно член 244 став 2 од Законот.

Решено во Секторот за инспекциски надзор во социјалната заштита при Министерството за труд и социјална политика на ден 13.01.2015 година под број 16-63/3.

Упатство за правно средство: против ова решение може да се изјави жалба до Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен, во рок од 8 дена од денот на приемот на решението преку Секторот за инспекциски надзор во социјалната заштита при Министерството за труд и социјална политика.

Инспектори за социјална заштита

Соња Стефановска
Пецо Аспровски